

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 79 год. LXVII

13 јуни 2011, понеделник

Цената на овој број е 90 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1937. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	2	1943. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	4
1938. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	2	1944. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	4
1939. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	2	1945. Правилник за образецот на извештајот за рекламен простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ.....	4
1940. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	2	1946. Правилник за формата и содржината на обрасците на доставување на податоците од емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, начинот и временскиот период на доставување согласно капацитетот на инсталацијата, содржината и начинот на водење на дневникот на емисии во амбиентниот воздух.....	6
1941. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	3	Огласен дел	1-20
1942. Одлука за основање на Национална установа – Театар „Комедија“ - Скопје	3		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1937.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр. 07-756/2 од 23.3.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2350/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1938.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр.07-829/2 од 30.3.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2372/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1939.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр.07-820/2 од 30.3.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2373/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1940.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр.07-749/2 од 22.3.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2442/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1941.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-објект кој се наоѓа на КП 88 КО Катланово и тоа:

- Објект на КП. Бр. 88 број на зграда 10, намена на зграда БЗ, влез 1, кат ПР, број 1 намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 312 м²;

- Објект на КП 88 КО Катланово, број на зграда 10, намена на зграда БЗ, влез 1, кат ПР, број 1 намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 31 м²;

- Објект на КП 88 КО Катланово, број на зграда 10, намена на зграда БЗ, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 225 м²;

- Објект на КП 88 КО Катланово, број на зграда 10, намена на зграда БЗ, влез 1, кат 1, број 1 намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 41м²,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2499/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1942.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007 и 116/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – ТЕАТАР „КОМЕДИЈА“ -СКОПЈЕ****Член 1**

Заради подготвување и јавно изведување на музичко-сценски дела, се основа Национална установа Театар „Комедија“ – Скопје, како непрофитна установа од областа на културата.

Член 2

Основна дејност на Националната установа Театар „Комедија“ – Скопје е сценско-уметничка дејност.

Член 3

Називот на Националната установа гласи „Република Македонија“ Национална установа – Театар „Комедија“ - Скопје.

Седиштето на Националната установа е на ул. „Нушиќева“ бб - Скопје.

Член 4

Министерот за култура во рок од шест (6) месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува вршител на должноста директор на Националната установа, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на претставување и застапување на Националната установа до нејзиното конституирање.

Министерот за култура во рок од шест (6) месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука, ќе именува управен одбор на Националната установа согласно со член 35 од Законот за културата.

Член 5

Управниот одбор на Националната установа во рок од 30 дена од денот на неговото именување по предлог на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа.

Член 6

Министерството за култура во рок од осум дена до денот на дадената согласност на Статутот распишува Конкурс за избор на директор на Националната установа.

Член 7

Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура, како и од други извори.

Член 8

Упис во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на изборот на директор на Националната установа.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2515/1
8 април 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1943.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр. 07-757/2 од 23.3.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр.51-2550/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1944.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија бр.07-986/1 од 13.4.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2642/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1945.**

Врз основа на член 85-а став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 152/08, 44/11 и 51/11), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ИСКОРИСТЕН ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И СРЕДСТВАТА КОИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот на извештајот за рекламниот простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ.

Член 2

Искористениот рекламен простор од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, се внесуваат на образецот "Извештајот за рекламен простор искористен од организаторите на изборната кампања", во А4 формат, на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- подносител на извештајот,
- организатор на изборната кампања,
- искористен рекламен простор во единица време/оглас,
- вредност на искористен рекламен простор според ценовник на платено политичко рекламирање (вкупно, попуст, вредност без попуст, платено и побарува) и
- место, дата, матичен печат и потпис на одговорно лице.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12-19858/2
13 јуни 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог

ОБРАЗЕЦ
НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ИСКОРИСТЕН ОД
ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И
СРЕДСТВАТА КОИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВА

Подносител на извештајот _____

Организатор на изборната кампања	Искористен рекламен простор во единица време/оглас	Вредност на искористен рекламен простор според ценовник на платено политичко рекламирање (во 000 денари)				
		Вкупно	Попуст	Вредност без попуст	Платено	Побарува
1	2	3	4	5= (3-4)	6	7=(5-6)

Во _____

На ден _____

М.П.

(Потпис на одговорното лице)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1946.

Врз основа на член 45 став (4) од Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10 и 47/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЕМИСИИТЕ ВО АМБИЕНТИОТ ВОЗДУХ ОД СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ, НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА ДОСТАВУВАЊЕ СОГЛАСНО КАПАЦИТЕТОТ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНИКОТ НА ЕМИСИИ ВО АМБИЕНТИОТ ВОЗДУХ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на доставување на податоците од емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, начинот и временскиот период на доставување на податоци согласно со капацитетот на инсталацијата како и содржината и начинот на водење на дневникот на емисии во амбиентниот воздух.

Член 2

Формата и содржината на обрасците на доставување на податоците од емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух се дадени во Прилозите 1, 2, 3 и 4 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Податоците од емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, субјектите кои управуваат со инсталациите со инсталирана моќност од 0 до 50 MW ги доставуваат со пополнување на обрасците во Прилог 1, 2 и 4 на овој правилник, како и со доставување на кусо објаснување на извршената анализа на мерењата на годишно ниво.

(2) Субјектите од став (1) на овој член кои поседуваат Интегрирана еколошка дозвола односно Дозвола за усогласување со оперативен план издадени врз основа на Законот за животната средина, податоците од став (1) на овој член ги доставуваат согласно условите пропишани во Дозволата.

(3) Субјектите кои управуваат со инсталациите со инсталирана моќност од 0 до 1 MW, обрасците од став (1) на овој член, ги пополнуваат со податоци кои се добиени врз основа на извршена проценка на емисиите, додека субјектите кои управуваат со инсталациите со инсталирана моќност од 1 MW до 50 MW ги пополнуваат обрасците со податоци добиени со мерење на емисиите на годишно ниво.

(4) Податоците од емисиите во амбиентниот воздух субјектите кои управуваат со инсталациите со инсталирана моќност над 50 MW ги доставуваат со пополнување на обрасците во Прилог 1, 2, 3 и 4 на овој правилник, како и со доставување на кусо објаснување на извршената анализа на мерењето на месечно ниво и извршената анализа на мерењата на годишно ниво.

(5) Субјектите кои поседуваат Интегрирана еколошка дозвола односно Дозвола за усогласување со оперативен план издадени врз основа на Законот за животната средина, податоците ги доставуваат согласно условите пропишани во Дозволата.

(6) Субјектите кои управуваат со инсталациите од став (1) и став (4) на овој член, податоците добиени врз основа на мерења направени на барање на јавноста, на Министерството за животна средина и просторно планирање или врз основа на различните услови кои се резултат на променетиот вообичаен режим на работа, се внесуваат во обрасците во Прилог 1, 2 и 3 на овој правилник и во рок од 24 часа ги доставуваат до Државниот инспекторат за животна средина и Македонскиот информативен центар за животна средина.

Член 4

(1) Во Дневникот на емисии во амбиентниот воздух се води евиденција на податоци на емисии од изворот на загадување врз основа на редовно следење, мерење и обработка на податоците. Податоците во Дневникот се внесуваат по секое мерење или пресметка. Дневникот се состои од податоци за:

- инсталацијата;
- технички податоци за инсталацијата;
- работењето на инсталацијата;
- овластено/и лице/а во инсталацијата одговорно/и за внесување на податоци во Дневникот и за доставување на извештаите;
- тимот кој врши мерење, опремата за мерење, мерното место и за условите при мерењето;
- мерењето на емисиите на загадувачките супстанции;
- оценката на годишните емисии на загадувачки субстанции, добиена со мерење или пресметка, и
- извештаите од мерењата кои субјектите ги чуваат како составен дел на Дневникот.

(2) Дневникот од став (1) на овој член се води во електронска и пишана форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3799/4
2 јуни 2011 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Неџати Јакупи**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА	
Име на постројката	
Адреса	Место
	Шифра на локацијата
	Улица и број
	Телефон
	Факс
	e-mail
Општина	
Вкупен капацитет [MW]	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНИКОТ И ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ	
Име и презиме	
Функција	
Телефон	
Потпис	
Печат	

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈАТА				
Вид на извор		Енергија / Индустриска/Производна/Останата ¹		
Инсталирана топлотна сила на влез (MWth)				
Гориво	Гориво 1	Гориво 2	Гориво 3	Гориво 4
Вид на гориво				
Вкупна потрошувачка (t)				
Долна топлотна моќ на горивото (kJ/kg)				
Состав на горивото (мас. %) ²	S			
	N			
	Cl			

Вид на користени суровини					
Количина на потрошени суровини (t/месечно)					
Количина на потрошени суровини (t/годишно)					

1 заокружете го изборот

2 во прилог доставете копија од сертификат

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИНСТАЛАЦИЈАТА		
Вкупен број на работни часови	Дневно	
	Месечно	
	Годишно	
Режим на работа	Постојан	
	Полу-постојан	
	Сезонски	
	На почеток на сезоната	
	На крај на сезоната	
Годишна искористеност на капацитетот (%)		
Висина на испустот (m)		
Внатрешен пречник на испустот на врвот (m)		
Систем за прочистување		
Тип на систем за прочистување		
Стапка на искористеност на системот за прочистување ³		
Информации за исклучителна ситуација (нарушувања) ⁴		

³Стапка на искористеност на системот за прочистување на отпадните гасови во текот на годишната работа на инсталацијата.⁴Ве молиме, наведете ја причината за појавата на нарушувањето во кратки црти, и направете посебен извештај како анекс кој треба да се чува во дневникот и да се испрати до соодветните владини институции во согласност со законот.

ПРИЛОГ 2

ПОДАТОЦИ ЗА ТИМОТ КОЈ ВРШИ МЕРЕЊЕ			
Име на компанијата			
Акредитирана	ДА / НЕ		
Број на сертификатот за акредитација			
Име и презиме на одговорното лице			
Телефон			
Е-пошта			
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МЕРЕЊЕ			
Параметар ⁵	Параметар 1	Параметар 2	Параметар 3
Тип на анализатор			
Калибрација			
Мерна несигурност			
QA/QC			
МЕРНО МЕСТО И УСЛОВИ ПРИ МЕРЕЊЕТО			
Име / Производител на единицата			
Датум			
Време на почеток / Времетраење на мерењето			
Број на оцаци			
Тип на Гориво			
Потрошувачка на гориво (t/h)			
Капацитет (MW)			
Мерно место ⁵	Во согласност со стандардот EN15259/ Не е во согласност		
Просечна температура на испустните гасови (°C)			
Притисок (kPa)			
Просечна брзина на испустните гасови (м/с)			
Просечен проток на испустот (суво, нормално м ³ /ч)			
Влажност на испустните гасови (%)			
CO ₂ содржина на волуменот (%)			

Забелешка: Доколку бројот на оцаците е >1, оваа табела се пополнува за секоја единица одделно.

⁵ Потполни одделна колона за секој измерен параметар.

⁶ Доколку ова место не е во согласност со EN15259 лабораторијата која врши испитување треба да оцени дали тоа има влијание

ПРИЛОГ 3

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕРЕЊЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ									
Број	Загадувачка супстанција	CAS	Количина на емисија		Референ-тен O ₂ (%)	ГВЕ	Надми-нување ДА/НЕ	Метод на одредува-ње и применет стандард	Забелешка (доколку мерењето не е извршено)
			mg/Nm ³ сув (пресметан при референтен O ₂ (%))	kg/h					
1	SO ₂								
2	NO _x (изразен како NO ₂)								
3	ТОС(Вкупен органски јаглерод)								
4	СО								
5	ИОС (Испарливи органски соединенија)								
6	Метали и нивни соединенија наведени во стандардот EN14385: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V како и други метали кои произлегуваат од технолошкиот процес.								
7	Прашина								
8	Хлор и неговите соединенија								
9	Флуор и неговите соединенија								

10	Цијаниди								
11	Супстанции кои се сметаат за канцерогени согласно Правилникот („Службен весник на РМ“ бр 141/2010)								
12	Полихлорирани диоксини и фурани								
13	Полициклически ароматични јаглеродороди								
14	Други релевантни супстанции кои произлегуваат од технолошкиот процес								

Забелешка: Се мерат супстанциите релевантни за одделниот процес во инсталацијата. Табелата се однесува на секое мерење одделно. Оваа Табела се пополнува за месечен извештај.

ПРИЛОГ 4

ИНФОРМАЦИИ ЗА ГОДИШНИТЕ ЕМИСИИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ						
Број	Загадувачка супстанца	Метод на оценка ⁷	CAS	Количина на емисија		Забелешка (доколку мерењето не е извршено)
				t/годишно		
1	SO ₂					
2	NO _x (изразен како NO ₂)					
3	ТОС(Вкупен органски јаглерод)Прашина					
4	CO					
5	ИОС (Испарливи органски соединенија)					
6	Метали и нивни соединенија наведени во стандардот EN14385: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI , V како и други метали кои произлегуваат од технолошкиот процес.					
7	Прашина					
8	Хлор и неговите соединенија					
9	Флуор и неговите соединенија					
10	Цијаниди					
11	Супстанции и препарати кои се наведени како канцерогени во Правилник за гранични вредности Службен весник на РМ 141/2010					
12	Полихлорирани диоксини и фурани					
13	Полициклични ароматични јаглеводороди					
14	Други релевантни супстанции кои произлегуваат од технолошкиот процес					

Забелешка: Се мерат супстанциите релевантни за одделниот процес во инсталацијата. Табелата се однесува на секое мерење одделно. Ова табела се пополнува за годишен извештај.

7 Наведи дали проценката на емисиите е извршена со мерење (М), пресметка (П) или со проценка (П).



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

